



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 2 јули 1973
Скопје
Број 26 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динар. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

264.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за забрана на прометот на земјиште, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година.

Број 03-1806
2 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

На подрачјата на општините што се определени со одлуки на општинските собранија донесени врз основа на член 1 став 1 од Законот за забрана на прометот на земјиште („Службен весник на СРМ“, бр. 41/72) се забранува прометот на земјиште до донесувањето на републички закон за промет со земјишта и згради, а најдоцна до 31 декември 1973 година.

Член 2

По договорите што на денот на влегувањето во сила на овој закон не се заверени кај судот, не може да се врши пренос на правото на сопственост на земјиште од член 1 на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

265.

Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ПОМЕЃУ СФРЈ И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА АГРОИНДУСТРИСКИОТ ПРОЕКТ ВО МАКЕДОНИЈА

I

Собранието на СРМ, дава согласност на Предлогот на закон за ратификација на Договорот меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за Агроиндустрискиот проект во Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1769
2 јули 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

266.

Врз основа на член 25 од Одлуката за надоместокот на личен доход и трошоците на пратениците и функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), Административната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 јуни 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИДОВИТЕ, ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА НЕГОВИТЕ СОБОРИ

1. Претседателите и членовите на комисиите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Собранието) и неговите собори, на Правниот совет и Економскиот совет на Собранието, на поткомисиите и работните групи што ги образуваат комисиите, советите или одборите на соборите на Собранието (членовите на работните тела), кога патуваат поради учество во работата на работните тела или поради извршување на други работи по пивна одлука, имаат право на дневница и на надоместок на патните трошоци, според прописите што важат за пратениците на Собранието.

Право на надоместок од став 1 на оваа точка имаат и лицата кои по покана од работните тела учествуваат во работата на тие тела.

2. Членовите на работните тела, како и лицата што тие ќе ги ангажираат во својата работа имаат право на надоместок на неостварениот личен доход поради учество во работата на тие тела, според прописите што важат за пратениците на Собранието.

3. Членовите на работните тела имаат право на награда за учество на седниците на работните тела за износ од 80 динари дневно.

Во износот на наградата од став 1 на оваа точка е содржан и надоместокот за работата на членовите на работните тела на подготвувањето и проучувањето на материјалите во врска со прашањата од дневниот ред на седниците на телата чии членови се.

Одредбите на став 1 од оваа точка не се однесуваат на пратениците на Собранието и на Сојузната скупштина, на пратениците и функционерите кои врз основа на Законот за работата и правата на републичките пратеници и функционери на кои им престанува функцијата ја продолжуваат рабо-

тата во Собранието, на функционерите и работниците во Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата, како и на лицата кои во работните тела се избрани или именувани односно учествуваат во нивната работа како претставници на општествено-политичките заедници и нивните органи или како претставници на општествено-политичките, работните и другите организации.

4. Членовите на работните тела како и одделни научни, стручни и јавни работници, кога врз основа на заклучокот на тие тела изворно изработуваат материјали или предлози на акти, имаат право на надоместок според сложеноста, обемот и квалитетот на извршената работа.

Членовите на работните тела како и одделни и научни, стручни и јавни работници што тие ќе ги ангажираат, имаат право на надоместок за подготвување на стручни писмени рецензии по материјали што ќе ги разгледуваат работните тела на свои седници.

Надоместокот од став 1 и 2 на оваа точка се определува во зависност од бројот на часовите потребни за изработка на материјалот или предлогот на актот односно за подготвување на рецензијата, што ги утврдува соодветното работно тело по предлог од претседателот на телото.

Височината на надоместокот за еден час употребено време за изработка на материјали и предлози на акти односно за подготвување на стручна писмена рецензија изнесува 15 динари нето.

5. Претседателите на Економскиот и Правниот совет на Собранието, покрај надоместокот од став 1 на точка 3 од оваа одлука, имаат право и на надоместок за вршење на функцијата во месечен износ од 500 динари.

Претседателите на Педагошкиот совет и Републичкиот совет за координација на научните дејности имаат право на надоместок за вршење на функцијата во месечен износ од 500 динари.

6. Комисиите, советите и одборите можат, во сообразност со програмите за работа на соборите и во рамките на средствата што се одобрени со претсметката, на одделни научни и стручни институции или на одделни научни и стручни работници да им доверуваат изработка на стручни елаборати, анализи и други материјали или предлози на акти или извршување на други задачи за потребите на соборите, комисиите, советите и одборите, ако соодветното тело оцени дека овие работи односно задачи не можат да се извршат во рамките на работите што спаѓаат во редовната должност на работниците на кои тие им се доверени.

За извршувањето на работите односно задачите од став 1 на оваа точка и за височината на надоместокот за нивното извршување, со соодветната научна или стручна институција односно со научните или стручните работници се склучува договор за дело.

Височината на надоместокот се утврдува во зависност од сложеноста, значењето, обемот и квалитетот на работата односно задачата од став 1 на оваа точка.

Договорот за дело во името на Собранието го потпишува секретарот на Собранието, врз основа на заклучок на соодветното тело.

7. Оценка на квалитетот на извршената работа односно задача од став 1 на точка 6 од оваа одлука врши записнички соодветното тело или посебна стручна група што за таа цел тоа ќе ја образува.

Записникот го потпишуваат претседателот на соодветното тело и претставникот на институцијата односно авторот (групата автори) на кои им е доверено извршувањето на работите односно задачите од став 1 на точка 6 од оваа одлука.

Со записникот, покрај материјалот односно предлогот на актот што го изготвила научната или стручната институција односно научните или стручните работници, се прилагаат: оценката на соодветното тело односно на неговата стручна група и договорот за дело.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за видовите, височината и начинот на исплатување на надоместоците и наградите на членовите на работните тела на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на неговите собори („Службен весник на СРМ“ бр. 6/71).

9. Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-240/IV
8 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Административната комисија
на Собранието на СРМ,
Садик Садик, с. р.

267

Врз основа на член 71 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет, на седницата одржана на 12. VI. 1973 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР СО ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЕДИНСТВЕНА ЕМИСИЈА НА ТАКСЕНИТЕ МАРКИ

1. Се овластува Велимир Бундалевски, заменик на републичкиот секретар за финансии, во името на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да склучи договор со другите републики и автономни покраини за единствена емисија на таксените марки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1513/1
12 јуни 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

По извршеното сравнување, утврдено е дека во текстот на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 46/72, се поткраднала прешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во член 105, точка 1, во ред 8. по зборот „движење“, се додава зборот „најмалку“.

Број 10-140
27 јуни 1973 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

По извршеното сравнување, утврдено е дека во текстот на Законот за тутунот, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 8/73, се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУНОТ

1. Во член 23, став 1, точка 6, во првиот ред, зборот „со“, се заменува со зборот „до“.

2. Во член 42, во последниот ред, бројката „1972“, се заменува со бројката „1973“.

Број 10-140
27 јуни 1973 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

96,

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 171 став 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и член 72 став 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, на своите седници одржани на 9. II. 1973 и 27. II. 1973 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕТО, СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ И КОМИСИЈАТА НА ЛЕКАРИ — ВЕШТАЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

Се формираат лекарски комисии со седиште во Титов Велес, Кавадарци и Гевгелија и комисија на лекари-вештаци со седиште во Титов Велес.

II

Лекарските комисии од претходната точка се состојат од претседател, два члена и два заменици, а комисијата на лекари-вештаци се состои од претседател, два члена и еден заменик.

III

Во состав на лекарските комисии влегуваат лекари кои имаат практика од најмалку 3 години на работите во оценување на работната способност на осигурениците, а во комисијата на лекари-вештаци влегуваат лекари-специјалисти од определени области на медицината со најмалку 5 години практика.

IV

Надлежностите на лекарските комисии и комисијата на лекари-вештаци утврдени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Закон), Статутите на заедниците, оваа одлука и другите општи акти на заедниците се однесуваат на:

1. лекарската комисија — Титов Велес — за осигурениците работници и земјоделци од општините Титов Велес, Непотино и Свети Николе;

2. лекарската комисија — Кавадарци — за осигурениците работници и земјоделци од општина Кавадарци;

3. лекарската комисија — Гевгелија — за осигурениците работници и земјоделци од општина Гевгелија;

4. комисијата на лекари-вештаци — Титов Велес — за осигурениците работници и земјоделци од целото подрачје на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес и Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес (во натамошниот текст: Заедници).

V

Покрај задачите утврдени со Законот, Статутите на заедниците, Правилникот за формирање-

то, составот и работата на лекарските комисии („Службен весник на СРМ“ бр. 42/72) и другите општи акти на заедниците, лекарските комисии:

1. даваат оценка на работната способност на осигурениците кои ќе ги упати лекарот поединец;

2. даваат оценка на работната способност кога тоа ќе го побара Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување или работната организација односно приватниот работодавец;

3. даваат оценка во врска со вложените приговори на осигурените лица на оценките на лекарите-поединци односно на фактичката положба која тие ја утврдиле;

4. ја ценат оправданоста за изработка на нови забни и други протези, ортопедски и други помагала и санитарни справи, пред истекот на определените рокови на нивното траење;

5. даваат мислења по барањата на осигурените лица за надоместок на сторените трошоци на лекувањето и патни трошоци;

6. ја ценат оправданоста односно можноста за испраќање на болни лица од странство на болничко лекување во земјата;

7. даваат согласност за упатување на специјалистички амбулантни прегледи и лекување, медицинска рехабилитација и болничко лекување надвор од Републиката односно земјата;

8. определуваат денови на повторен комисииски преглед на осигурениците кога се сложуваат со оцената на лекарите-поединци за работната способност по 30 дена непрекинато боледување.

VI

Комисијата на лекари-вештаци:

1. дава оценка кога осигуреникот изјави приговор на **оцената на лекарската комисија**, односно на фактичката положба која лекарската комисија ја утврдила во случаите од точка V под 1, 2, 4, 5, 6 и 7 од оваа одлука;

2. ја испитува, по повод ревизијата, правилноста на оцената која како конечна ја дава лекарската комисија и дава своја оценка кога осигуреното лице или Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците ќе прикаже дека лекарската комисија дала неправилна оценка.

VII

Лекарските комисии и комисијата на лекари-вештаци своите работи ќе ги вршат преку непосредни прегледи на осигурените лица, увид во писмените медицински исправи, а по поднесените барања на осигурените лица или заинтересираните работни организации, приватните работодавци, како и во ревизиона постапка за правилноста на оценката што како конечна ја даваат лекарските комисии.

Своите наоди, оценки и мислења лекарските комисии и комисијата на лекари-вештаци може да ги даваат само кога работат во полн состав.

VIII

Лекарските комисии и комисијата на лекари-вештаци работат во состав на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците и тоа според однапред утврден распоред кој обезбедува најмалку еден работен состанок седмично за секоја комисија.

IX

Со посебни решенија на Собранието на оваа заедница ќе се именуваат членовите на комисиите формирани со оваа одлука.

X

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат со работа лекарските комисии и комисиите на лекари-вештаци на подрачјето на

Заедниците на осигурениците работници и земјоделци — Титов Велес, формирани врз основа на прописите кои важеа до донесувањето на статутите на заедниците.

XI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

01 — бр. 60

9 февруари 1973 година

Титов Велес

Претседател,
Љ. Ашиков, с. р.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

01 — бр. 135

27 февруари 1973 година

Титов Велес

Претседател,
С. Стојменов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Бораниева Зорица од Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 75, против тужениот Томе Бораниев од Радовиш, со непозната адреса, за развод на брак, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужениот Томе Бораниев во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави лично во судот или да ја соопшти својата адреса.

Доколку во определениот рок не се јави на тужениот ќе му се определи старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2833/72. (81)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Трајче Јосифовски од Кичево, нова населба „Девеана“ б.б. против тужената Бранка Јосифовска, родена Настевска, со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Бранка Јосифовска, родена Настевска, да се јави во овој суд и да ја постави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе ѝ биде определен старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончање на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 790/73. (85)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Борис Боцевски од Скопје, населба Чаир, зграда 4/1-2, против тужената Нада Боцевска, родена Шемовска од Скопје, со непозната адреса, за развод на брак, вредност 2.000 динари.

Се повикува тужената Нада Боцевска, родена Шемовска, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично во судот или да ја соопшти својата адреса.

Доколку во определениот рок не се јави на тужената ќе ѝ се определи старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 240/73. (86)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Врбовска Даница од село Д. Српци, Битолско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Врбовски Крсте од Париз, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 119/73. (78)

Поповска Цана од село Могила, Битолско, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Поповски Фидан, сега во неизвесност со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, тоа се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 268/73. (79)

Антиќ Вида од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 17/33 поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Антиќ Ратомир од Битола, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Ратомир е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 348/73. (80)

Оран Букурија од Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 23, поднесе тужба за развод на брак против Смаил Дестанов Арслановски, со непозната адреса. Се поканува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 220/73. (82)

Црцоровски Благоја од Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бр. 6-а, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Црцоровска Нада, сега на работа во Австрија, со непозната адреса. Бидејќи тужената е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 120/73. (83)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар на тужениот Тодоровски Давид од Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 113 — на работа во странство — со непозната адреса му поставува привремен застапник и тоа лицето Шаревски Трифе, келнер во Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, за да ги штити неговите интереси во спорот заведен од тужителот Фабрика „Силика“ — Гостивар, против тужениот, за отказ на стан.

Застапникот ќе го застапува тужениот сè додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил на тужениот старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 646/72.

(84)

ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП

Окружниот стопански суд во Штип со решението II л. бр. 2/62-22 од 13. IV. 1973 година реши: Се заклучува постапката за присилна ликвидација на Општиот деловен сојуз — Струмица.

Решението за заклучување на постапката да се огласи во „Службен весник на СРМ“.

По правосилноста на решението Општиот деловен сојуз — Струмица да се брише од регистарот на стопанските организации во судот а ликвидациониот управник Крум Гоцев од Струмица да се разреши од должност.

Разликата од нераспоредената маса во износ од 2.743,93 динари, од која 2.649,63 динари се наоѓа на сметката кај СОК — Струмица и 94,30 динари на депозитната сметка на судов што ќе се намали уште за трошоците за огласувањето на решението да се пренесе во корист на буџетот на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, 20. VI. 1973 година. (885)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1583, страна 390, книга VII е запишана под фирма: ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип — ООЗТ „Бисерка“ — Скопје, без својство на правно лице. Предмет на работењето на претпријатието е производство на разни алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет, трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со присоединување на Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало и откуп на овошје за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје, кон ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип како ООЗТ без својство на правно лице, согласно со одлуката бр. 02-1352/2 од 15. VII. 1972 година на работничкиот совет на „Бисерка“ — Скопје, одлуката бр. 02-1381/1 од 22. VII. 1972 година на работничкиот совет на „Бисерка“ — Скопје, и одлуката бр. 2812 од 12. VII. 1972 година на Централниот работнички совет на ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип.

ООЗТ „Бисерка“ — Скопје, без својство на правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува инж. Љубен Јорданов, в.д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 771, страна 485, книга III Претпријатието за производство и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало и откуп на овошја за производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип, како ООЗТ „Бисерка“ — Скопје без својство на правно лице, согласно со одлуката бр. 02-1352/2 од 15. VII. 1972 година на работничкиот совет на „Бисерка“ — Скопје, одлуката бр. 02-1381/1 од 22. VII. 1972 година на работничкиот совет на „Бисерка“ — Скопје и одлуката бр. 2812 на работничкиот совет на ЗИК „Црвена Свезда“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 763 од 12. VIII. 1972 година. (1210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1582, страна 382, книга VII е запишана под фирма: „Југотон“ — Претпријатие за изработка на грамофонски плочи — Загреб — Дубрава, ул. „Нишка“ б.б. — Организација на здружен труд,

без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 19. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, на грамофонски плочи, магнетофони и грамофони.

Продавницата е основана од „Југотон“ — Претпријатие за изработка на грамофонски плочи — Загреб, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 4. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Павловски Алекса.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Продавницата ќе работи non-stop во времето утврдено со одлуката на надлежните органи на град Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 419 од 16. VII. 1972 година. (1209)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 404, книга VII е запишана под фирма: „Македонија“ — Трговско земјоделско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со авто-делови и опрема за автомобили.

Продавницата е основана од „Македонија“ — Трговско земјоделско претпријатие, на големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 975 од 30. III. 1972 година, од одржаната седница на 28. X. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Блажевски Петар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 645 од 21. VIII. 1972 година. (1211)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 404, книга VII е запишана под фирма: „Македонија“ — Трговско земјоделско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 1 во село Визбегово, Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од „Македонија“ — Трговско земјоделско претпријатие, на големо и мало — Скопје, со одлуката бр. 4745 од 15. XI. 1971 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 28. X. 1971 година.

Раководител на продавницата е Мијајловиќ Љубоје.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 541 од 22. VIII. 1972 година. (1212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1580, страна 378, книга VII е запишано под фирма: Претпријатие за застапување на странски фирми и посредување „Агенција — Београд“ — Београд, организација на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46. Предмет на работењето на претставништвото е заклучување на договори за купопродажба и други услуги од регистрираната дејност на матичното претпријатие, во име и за сметка на претпријатието.

Раководител на претставништвото е Стојановски Владо.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на претпријатието „Агенција — Београд“ —

Београд, со одлуката од 12. VI. 1972 година.

Претставништвото ќе го потпишува Стојановски Владо, без право да ја задолжува работната организација.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 649 од 1. VIII. 1972 година. (1213)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 347, книга VII е запишана под фирма: „Козјак“ — Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 17, во село Драчево, Скопје.

Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со колонијални стоки.

Продавницата е основана од „Козјак“ — Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-114 од 4. II. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Јорданов Славчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 258 од 16. VIII. 1972 година. (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 346, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки „Козјак“ — Ѓорче Петров, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 26, во село Злоукани, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени продукти.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки „Козјак“ — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Софронија Ѓорѓиовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 391 од 15. VIII. 1972 година. (1215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под фирма: „Козјак“ — Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Кучково, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Козјак“ — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Борис.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 393 од 21. VIII. 1972 година. (1216)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 346, книга VII е запишана под фирма: „Козјак“ — Трговско претпријатие, на го-

лемо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице, Продавница во Скопје, населба „Козле“. дексион барака б.б Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Козјак“ — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Цветко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 396 од 15. VIII. 1972 година. (1217)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки „Козјак“ — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 5, во село Вучидол, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Козјак“ — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Вељановска Румена.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 397 од 23. VIII. 1972 година. (1218)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 347, книга VII е запишана под фирма: „Козјак“ — Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 3, во Ѓорче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана од „Козјак“ — Трговско претпријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Љубица Мешова.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 399 од 15. VIII. 1972 година. (1219)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 345, книга VII е запишана под фирма: „Козјак“ — Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешани стоки — Ѓорче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Булачани, Скопско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од „Козјак“ — Трговско претпријатие — Ѓорче Петров, со одлуката бр. 03-339 од 9. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 25. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Цветковска Марика.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 448 од 15. VIII. 1972 година. (1220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1505, страна 392, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, со промет на мешана стока „Козјак“ — Горче Петров — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 1, во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 1 (самопослуга). Предмет на работењето на продавницата е промет на мало, со мешани стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Козјак“ — Горче Петров, со одлуката бр. 03-468 од 28. III. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 24. I. 1972 година.

Раководител на продавницата е Велковска Верица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 400 од 23. VIII. 1972 година. (1221)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 203, страна 476, книга II е запишана под фирма: „Макоплод“ — Набавно-продажна задруга — село Сингелик, Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 16, во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 108. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од Набавно-продажната задруга „Макоплод“ — село Сингелик, Скопско, со одлуката бр. 01-139/1 од 25. II. 1972 година на работната заедница, од одржаната седница на 25. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Арслан Имери.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 792 од 22. VIII. 1972 година. (1232)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. V. 1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Спасески Крсте, шеф на сметководството на Земјоделската задруга „Напредок“, село Ложани, Охридско.

Се овластува досегашниот потписник Жупановски Алексо, директор, за потпишување на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/72. (1184)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. IX. 1972 година, рег. бр. 22/70, книга I е запишано следното: Продавницата бр. 8 во Битола, ул. „М. Богоев“ бр. 2, 4 и 6, на Индустијата за трикотажа „Личанка“ — Срб се преселува на ул. „Далматинска“ бр. 26 — Битола.

Досегашниот раководител на продавницата Војо Јанкуловски е разрешен од должност. За раководител на продавницата е поставена Васка Мојсова.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 258/72. (1189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 428, книга VII е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 02-30960/3 од 10. VII. 1972 година се проширува и со производство на

жичани језгра, душеци и кревети, која ќе ја објавува преку ООЗТ — Фабрика за жичани језгра, душеци и кревети — Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1001 од 14. XI. 1972 година. (1673)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1012, страна 17, книга V е запишано следното: Седиштето на Сервисот за одржување на лифтови за СР Македонија — Скопје, на „Давид Пајик“ — претпријатие за проектирање, производство, монтажа и одржување на лифтови — Белград се преместува од улица „ЈНА“ бр. 11 во Скопје, на ул. „Гуро Салај“ бр. 34, согласно решението на Собранието на град Скопје, У. бр. 11-17606 од 28. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 309/70 од 7. IV. 1971 година. (846)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. XII. 1971 година, страна 551, реден број 11 е запишано следното: Седиштето на Автобуската станица во Струмица, на Автотранспортното претпријатие „Транспед-Македонија“ од Струмица се преместува од ул. „Борис Кидрич“ помеѓу улиците „Балканска“ и „Гоце Делчев“.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет од 16. XII. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 311/71. (1605)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 283, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Печатницата „Просвета“ — Куманово Глигоријевиќ Томев Драгољуб, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет, бр. 02-1342 од 30. IX. 1972 година.

За директор на Печатницата е назначен со одлуката на работничкиот совет, бр. 02-1343 од 30. IX. 1972 година Јовановски Костадинов Драги, кој истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници Арсовски Топов Јован и Христо Ј. Ивановски, сматано од 18. X. 1972 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 949 од 15. XI. 1972 година. (1670)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 10. II. 1972 година, страна 5, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот директор на Детската градинка „Вера Јоциќ“ од Делчево Фиданчо Апостолов, е разрешен од должност. За в.д. управител е именувана Љубинка Манушева Кокалеска.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на работната заедница, бр. 64 од 7. I. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 3/72. (1693)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 127, страна 1697, книга V е запишано следното: Претставништвото на Специјализираното трговско претпријатие со градежни материјали „Трамекс“ — Љубљана, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 79, согласно со одлуката на централниот работнички совет од 1. VII. 1972 година се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1276, страна 1697, книга V.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 715 од 19. VII. 1972 година. (1125)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 383, книга II е запишано следното: Дејноста на Индустриското столарско претпријатие „Димче Еребица“ — Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 02-1361/1 од 27. VI. 1972 година се проширува и со транспортни услуги со сопствени моторни возила на сопствени производи и материјали во земјата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 722 од 16. VIII. 1972 година. (1224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 779, страна 551, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Скопје, Стојков Иван Милаш, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението на работничкиот совет бр. 08-167 од 3. II. 1972 година.

Му престанува правото за потпишување и на Огњановски Киро, шеф на сметководството, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Скопје е назначен со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-165 од 3. II. 1972 година Крстиковски Драгомир, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со повоназначените потписници и тоа: Петковски Павле, шеф на сметководството и Жабевска Марија, в.д. секретар и стариот регистриран потписник Нацев Кузман Киро, технички директор, сметано од 16.II. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Со решението на работничкиот совет бр. 03-717 од 20. VI. 1972 година Крстиковски Драгомир од в.д. директор е назначен за директор и на оваа должност ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието со гореозначените потписници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 167 од 24. VIII. 1972 година. (1229)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 89, точка 13 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје и член 44, точка 10 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје „Кирил и Методиј“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:
— Два доценти по предметот интерна медицина
— Еден хонорарен доцент по предметот биохемија
— Еден асистент по предметот оториноларингологија
— Еден асистент по предметот офталмологија
— Еден хонорарен асистент по предметот дерматовенерологија
— Еден хонорарен асистент по предметот ортопедија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Статутот на Медицинскиот факултет — Скопје и Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

Молбите, комплетирани со сите потребни документи, се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (913)

Врз основа на член 58 и 59 од Статутот на Центарот за социјална работа — Титов Велес, Конкурсната комисија на Центарот

распишува

КОНКУРС

за Директор на Центарот

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

I. Да има завршено:

- 1) висока школа за социјални работници,
- 2) виша школа за социјални работници,
- 3) правен факултет (дипломиран правник),
- 4) економски факултет (дипломиран економист),
- 5) филозофски факултет (група психологија или социологија).

II. Покрај школската подготовка кандидатите треба да имаат и работно искуство и тоа:

1. Кандидатите под точка 1, 3, 4 и 5 да имаат работно искуство во струката најмалку 5 години,
2. Кандидатите под точка 2 да имаат работно искуство во струката најмалку 7 години.

III. Кандидатите за работното место — Директор, покрај школската подготовка и работното искуство, треба да имаат и морално-политички квалитети и организациони способности.

Молбите со потребната документација да се достават до Конкурсната комисија на Центарот за социјална работа — Титов Велес.

Некомплетирани документи нема да се земаат во предвид.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето. (949)

СОДРЖИНА

	Страна
264. Закон за забрана на прометот на земјиште — — — — —	745
265. Одлука за давање согласност на Предлогот на закон за ратификација на Договорот помеѓу СФРЈ и Меѓународната банка за обновa и развој за Агроиндустрискиот проект во Македонија — — — — —	745
266. Одлука за видовите, височината и начинот на исплатување на надоместоците на членовите на работните тела на Собранието на СРМ и на неговите собори — — — — —	745
267. Решение за овластување лице кое во името на Извршниот совет да склучи договор со другите републики и автономни покраини за единствена емисија на таксените марки — — — — —	746
Исправка на Законот за пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	746
Исправка на Законот за тутунот — — — — —	746
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
96. Одлука за формирањето, составот, надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии и Комисијата на лекари-вештаци на Заедниците на здравствено-то осигурување на работниците и земјоделците — Титов Велес — — — — —	747